

Упатство за работа со системот за брзо плаќање на фактури


Системот за брзо плаќање на фактури работи на принципот плаќање на фактури (online) преку интернет со внесување само на бројот на фактурата кој ќе го пронајдете на Вашата сметка.

Ј.П.,,ЧИСТОТА И ЗЕЛЕНИЛО“ N.P."PASTRIMI DHE GJELBËRIMI" Ж.с-ка/ХН.Ллог.200000989074363 ЕДБ МК/NVT МК 4017974117759			Ј.П.,,ЧИСТОТА И ЗЕЛЕНИЛО“ Куманово N.P."PASTRIMI DHE GJELBËRIMI" Kumanovë Ул.„Братство и единство“ бр.30 / ул."Bratstvo i edinstvo" br.30 Тел./Tel. 031 511 989 Ж.с-ка/ХН.Ллог.200000989074363;ЕДБ МК/NVT МК4017974117759			Ј.П.,,ЧИСТОТА И ЗЕЛЕНИЛО“ N.P."PASTRIMI DHE GJELBËRIMI" Ж.с-ка/ХН.Ллог.200000989074363 ЕДБ МК/NVT МК 4017974117759		
			ФАКТУРА ЗА 2020/02					
			FATURA PËR					
			БР.НР 2002010724501					
ИДЕНТ/IDENT	РЕОН/RAJONI	МЕСЕЦ/ МУАЈИ	ИДЕНТ/IDENT	РЕОН/RAJONI	ИДЕНТ/IDENT	РЕОН/RAJONI	МЕСЕЦ/ МУАЈИ	ИДЕНТ/IDENT
10724	15	2020/02	10724	15	10724	15	2020/02	10724
Вкупно/Gjithsej:			Услуга			Вкупно/Gjithsej: 244.00		
Фактура бр./			Sheptimi			Фактура бр./		
Fatura nr.: 2002010724501			Sasia Çmimi Vlera Totali den.			Fatura nr.: 2002010724501		
Датум/Data: 29-02-20			Смет од двор 80 0.30 24.00 25.20			Датум/Data: 29-02-20		
Рок за плаќање./			Смет од стан 57 3.00 171.00 179.55			Рок за плаќање./		
Afati për pagesë: 02-03-20			Јавна чистота за 57 0.66 37.62 39.50			Afati për pagesë: 02-03-20		
			Вкупно/Gjithsej: 244.00					
Долг/Ворх:			Долг/Ворх:					
			Основица/Tatimore 5%: 232.62					
			ДДВ/TVSH5%: 11.63					
			Овластено лице: Стојчевски Даниел					
								

Целата постапка се изведува во неколку чекори опишани во ова упатство.

Чекор 1: Пристап до системот

Со пристапот до системот во Вашиот прелистувач ја добивате следнава слика:



Плати online преку фактура

enaplata.jpcistotaizelenilo.mk/E-faktura.aspx


Број на фактура

Потврди


Verified by VISA Mastercard SecureCode Diners Club INTERNATIONAL

© ЈП „Чистота и зеленило“ - Куманово | ул. „Братство и единство“ бр.30 | Телефон: (031) 511 989
E-mail: naaplata@jpcistotaizelenilo.mk | Design: Мегасофт Плус - Битола

Во полето под текстот Број на фактура потребно е да го внесете бројот на фактурата кој ќе го пронајдете на Вашата месечна фактура обележан погоре на сликата. При внесувањето на бројот постои контрола на внесениот број што значи дека бројот кој го внесувате треба да содржи 13 цифри за што соодветно добивате порака како на сликата




Исто така при проверката на внесениот број се добива соодветна порака дали бројот кој го внесовте постои и дали за внесениот број на фактура е веќе направено плаќање односно порака дека фактурата е веќе платена.



Доколку станува збор за број на фактура кој постои и за кој не извршено плаќање или пак е делумно платена тогаш со клик на копчето ПОТВРДИ се преминува на следниот чекор.

Чекор 2: Податоци за фактурата

По внесување на бројот на фактурата и клик на копчето ПОТВРДИ, доколку станува збор за фактура која не е платена или пак е делумно платена добивате податоци за фактурата како име и презиме на корисникот, адреса, кога била издадена фактурата, до кога е рокот за плаќање и износот на фактурата кој треба да се плати прикажано како на сликата



enaplata.jpcistotaizelenilo.mk/E-faktura.aspx

Податоци за фактурата...


Име и презиме	Адреса	Датум на издавање	Датум на валута:	Износ

Плати

Verified by VISA, Mastercard SecureCode, Diners Club INTERNATIONAL

© ЈП „Чистота и Зеленило“ - Куманово | ул. „Братство и единство“ бр.30 | Телефон: (031) 511 989
E-mail: naaplata@jpcistotaizelenilo.mk | Design: Мерасофт Плус - Витола

Со притискање на копчето ПЛАТИ, се согласувате да го платите износот прикажан во табелата за што ќе добиете прашање за да се потврди постапката како на сликата



enaplata.jpcistotaizelenilo.mk says
Дали сте сигурни дека вршите уплата на 10.00 денари?

OK Cancel

Податоци за фактурата...

Име и презиме	Адреса	Датум на издавање	Датум на валута:	Износ


Плати

Verified by VISA, Mastercard, Diners Club


Со клик на копчето ОК се потврдува плаќањето и ќе бидете пренасочени на страната за плаќање на износот кој сте се согласиле да го платите. Со клик на копчето CANCEL го откажувате процесот.

Чекор 3: Плаќање на фактурата


По потврдување на износот за плаќање од претходниот чекор, ќе биде пренасочени на делот од банката преку која е договорено да се изврши наплатата.



Со клик на копчето ОК добивате прозорец каде што е потребно да ги внесете податоците од вашата платежна картичка и да ја потврдите или откажете трансакција.



По извршената трансакција ќе добиете соодветна порака за тоа дали трансакцијата била успешна или неуспешна.



Доколку имате било какви проблеми со системот или сакате да добиете некоја информација или пак да пријавите некои неправилности, тоа можете да го направите на телефонскиот број означен во долниот дел од системот ии пак да испратите емаил на напишаната емаил адреса.

Со почит,

ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово